



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 18 јуни 1962

Скопје

Број 18

Год. XVIII

Претплатата за 1962 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 80 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

68.

На основа член 100 став 3 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ број 53/57), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДОСЕГАШНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ВИШИОТ ДИСЦИПЛИНСКИ СУД ПРИ ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И ИМЕНУВАЊЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВИ

1. Се разрешуваат досегашните членови на Вишиот дисциплински суд при Извршниот совет поради изминување на времето за кое се именувани и за нови членови се именуваат:

а) За претседател: Ѓорѓи Цаца, секретар на Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет;

— за заменик претседател: Александар Крстевски, секретар на Секретаријатот за општа управа на Извршниот совет.

б) За член: Киро Никовски, судија на Врховниот суд на НРМ;

— за заменик член: Георги Георгиевски, пом. секретар во Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет.

в) За член: Предраг Ѓорѓевиќ, претседател на Републичкиот одбор на Синдикатот на службениците од државните органи и општествени служби;

— за заменик член: Петко Чадиловски, секретар на Републичкиот одбор на Синдикатот на службениците од државните органи и општествени служби.

Вториот член и неговиот заменик се делегирани од Републичкиот одбор на Синдикатот на службениците од државните органи и општествени служби.

2. Функцијата на претседателот и членовите на Вишиот дисциплински суд и нивните заменици трае две години.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Број 09-922/3

23 април 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Ѓрличков, с. р.

69.

На основа член 100 став 3 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ број 53/57), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДОСЕГАШНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ДИСЦИПЛИНСКИОТ СУД ПРИ ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И ИМЕНУВАЊЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВИ

1. Се разрешуваат досегашните членови на Дисциплинскиот суд при Извршниот совет поради изминување на времето за кое се именувани и за нови членови се именуваат:

а) За претседател: Никола Јанев, началник во Државниот секретаријат за правосудна управа на НРМ;

— за заменик претседател: Даница Анастасова, виши референт во Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет.

б) За член Петар Липковски, судија на Вишиот стопански суд во Скопје;

— за заменик член: Владо Црвенковски, началник во Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет.

в) За член: Александар Крстевски, член на Секретаријатот на Републичкиот одбор на Синдикатот на службениците од државните органи и општествени служби;

— за заменик член: Јосиф Милевски, секретар на Околинскиот одбор на Синдикатот на службениците од државните органи и општествени служби во Скопје.

Вториот член и неговиот заменик се делегирани од Републичкиот одбор на Синдикатот на службениците од државните органи и општествени служби.

2. Функцијата на претседателот и членовите на Дисциплинскиот суд и нивните заменици трае две години.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Број 09-922/2

23 април 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Ѓрличков, с. р.

70.

На основа член 3 од Уредбата за мерилата за распределба на приходите за патишта од бензин и плинско масло („Службен весник на НРМ“ бр. 8/62), Секретаријатот за сообраќај на ИС во согласност со Државниот секретаријат за работите на финансите на НРМ, донесува

У П А Т С Т В О ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА МЕРИЛАТА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ ЗА ПАТИШТА ОД БЕНЗИН И ПЛИНСКО МАСЛО

1) Средствата остварени од надоместокот за патишта од малопродажната цена на бензин и плинско масло (во понатамошниот текст: надоместок за патишта) претпријатието за патишта што има преодна сметка ќе ги пренесува на жиро сметките односно претсметките на корисниците на тие средства според следните мерила:

а) на претпријатието за патишта од I и II ред 65%;

б) на претпријатието, установата односно органот што ги одржува патиштата од III ред 15%;

в) на претпријатието, установата односно органот што ги одржува патиштата од IV ред 20%.

2) На претпријатието, установата односно органот што ги одржува патиштата од IV ред ќе му се уплатува на жиро сметката односно претсметката сумата во износ од 20% од остварениот надоместок за патишта на подрачјето на општината каде што ги одржува патиштата од IV ред.

3) На претпријатието, установата односно органот што ги одржува патиштата од III ред ќе му се уплатува на жиро сметката односно претсметката сумата во износ од 15% од остварениот надоместок за патишта на подрачјето на околицата каде што ги одржува патиштата од III ред.

4) Претпријатието за патишта од I и II ред на своја жиро сметка, по извршените уплати според точка 2 и 3 на ова упатство, ќе го пренесе престојаниот износ од 65% од вкупно остварените приходи за патишта на своето подрачје.

5) Ова упатство влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на НРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1962 година.

Бр. 250/1
7 мај 1962 година
Скопје

Секретар
за сообраќај на ИС,
Стојан Косев, с. р.

71.

На основа член 35 став 1 од Законот за кредитните и другите банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61 год.) и точка 3 од Одлуката за условите под кои ќе се даваат кредити за учество од Републичкиот инвестиционен фонд наменети за занаетчиството („Службен весник на НРМ“ бр. 15/62) во согласност со Одборот за стопанство на

Извршниот совет, Стопанската банка на НРМ — Скопје, распишува

П К О Н К У Р С

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ЗА УЧЕСТВО ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗАНАЕТЧИСТВОТО ВО 1962 ГОДИНА

I Со овој конкурс се одредуваат поблиску условите за давање инвестициони кредити за учество од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за занаетчиството.

Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд наменети за инвестиции во занаетчиството ќе се користат за одобрување кредити за учество во инвестициите што се финансираат од средствата на народните одбори и стопанските организации.

II Кредитите од претходната точка ќе се даваат:

— за набавка на опрема со кое се врши проширување и реконструкција на постојните капацитети, и

— за изградба на нови капацитети во областа на услужното занаетчиство.

III Корисници на кредитот за целите од претходната точка првенствено може да бидат стопански организации од занаетчиските дејности што вршат услуги во домаќинството и градежното услужно занаетчиство.

IV Кредитите од точка I не можат да бидат повисоки од 60% од претсметковната вредност на објектот и може да се одобруваат само до висината на расположивите средства.

V Кредитобарачите се должни да обезбедат средства за основниот кредит од сопствени извори или од локални фондови што ќе докажат со поднесување гаранција од соодветната комунална банка од која ќе се види дека истите се обезбедени.

Висината на основниот кредит не може да биде пониска од 40% од претсметковната вредност на објектот.

VI Рокот за враќање на кредитот не може да биде подолг од 10 години.

Најниска годишна интересна норма што може да се понуди е 4%.

VII. Барањето за кредит за учество се поднесува во 2 примерка и се состои од:

1. а) Инвестиционо-техничка документација што се поднесува според основниот Закон за изградба на инвестициони објекти („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 45/61) и решението за донесувањето на инвестиционата програма. Инвестиционо-техничката документација и решението мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат од органот што ја изработил инвестиционо-техничката документација а заверена од подносителите на барањето.

1. б) Инвестиционо-техничката документација и тоа:

— проект за градежниот дел на објектот,

— проекти за инсталациите: водовод и канализација, парно греење, технолошка пареа и проветрување, електро осветление и громобранска инсталација, електро погонска инсталација,

- спецификација на домашна опрема,
- спецификација на увозна опрема,
- согласност за обезбедување со вода и електроенергија,

- согласност за лоцирање на објектот од надлежните комунални органи.

2. ЗП образци — издание на Југословенската инвестициона банка.

3. Решението на основа кое е одобрен основниот кредит на стопанската организација од друга банка.

4. Доказ за обезбедување средства за полагање на 5% гарантен износ издаден од кредитобарачот, а заверен од Банката каде што се водат тие средства. Во доказот треба да е упишано дека банката што ја издава оваа потврда зема на себе обврска да ги блокира постојните средства и приливот на новите средства до висина од 5% од кредитот за учество што ќе го даде оваа банка.

5. Потврда за кредитна способност на кредитобарачот издадена од банката кај која кредитобарачот има текушта односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од поднесувањето на барањето.

6. Гаранција на НО на општината каде што се наоѓа стопанската организација или од други стопански организации.

7. Оверен препис од регистрацијата на стопанската организација — кредитобарач, со потврда за промените што настанале од регистрацијата до поднесувањето на барањето. Потврдата не може да биде постара од 60 дена од поднесувањето на барањето.

VIII. Барањето за инвестиционен кредит за учество со набројаната документација во претходната точка се поднесува во два (2) примерка во Стопанската банка на Народна Република Македонија — Скопје.

IX. Барањето за кредит за учество за оваа намена треба да ги содржи следните податоци:

- целта за која се бара кредитот за учество;
- висина на кредитот за учество;
- износ на средствата кои кредитобарачот или неговиот гарант (емец) ги е обезбедил во трошоците на инвестицијата (основен кредит);

- интересна норма и рокот на враќањето на кредитот што ги нуди кредитобарачот;

- време за почетокот и рокот за довршетококот на објектот за кој се бара кредит за учество и денот од кога започнува да тече враќањето на кредитот за учество.

X Првенство во добивање на кредити по овој конкурс ќе имаат кредитобарачи кој што:

- бараат кредити за учество во понизок процент од процентот предвиден во IV од овој конкурс;

- понудат пократок рок за враќање на кредитот за учество;

- понудат повисока интересна норма од предвидената од овој конкурс;

- ќе постигнат поголема рентабилност со инвестиционото вложување;

- нудат пократок рок за изградба на објектот;

- имаат најниски трошоци на инвестициите по единица на капацитетот во однос на вкупно по-

ребни средства и во однос на бараниот кредит за учество.

XI Банката нема да одобрува кредити за учество по поднесени барања чија претсметковна вредност е под 5 мил. динари.

XII Од средствата на кредитот за учество не може да се набавува употребувана опрема.

XIII Корисникот на кредитот за учество е должен, во рокот одреден при склучувањето на договорот за кредит со Банката, да го стави објектот во употреба.

XIV Барањата што ќе бидат поднесени до 31 август 1962 година, ќе се сметаат како поднесени барања во првиот рок и ќе се разгледуваат и одобруваат по овој конкурс.

XV Во сè друго за овој конкурс важат одредбите од Законот за банките и другите банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 10/61 год.) и Одлуката за условите под кои ќе се даваат кредити за учество од Републичкиот инвестиционен фонд наменети за занаетчиството, како и другите постојни прописи.

Бр. 353

26 мај 1962 година

Скопје

СТОПАНСКА БАНКА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател

Генерален директор,
Д. Шеќерински, с. р.

на Управниот одбор,
Мориц Романо, с. р.

На основа на точка 3 од Одлуката на Извршниот совет за условите под кои ќе се даваат кредити од средствата на РИФ наменети за занаетчиство бр. 924/1 од 23. IV. 1962 год., Одборот за стопанство на Извршниот совет е согласен со II конкурс за давање инвестициони кредити за учество од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за занаетчиството во 1962 год.

Бр. 04-1176/3

26 мај 1962 година

Скопје

Претседател

на Одборот за стопанство,
Благој Попов, с. р.

72.

На основа член 35 став 1 од Законот за кредитните и другите банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 10/61) и точ. 3 од Одлуката за условите под кои ќе се даваат кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд наменети за трговија, угостителство и туризам („Службен весник на НРМ“, бр. 15/62) во согласност со Одборот за стопанство на Извршниот совет, Стопанската банка на НРМ, Скопје распишува

Ш К С Н К У Р С

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ ВО 1962 ГОДИНА

I Со овој конкурс се одредуваат поблиску условите за давање на кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за трговија, угостителство и туризам во 1962 година за учество во инвестициите што се финансираат од средствата

на народните одбори и стопанските организации а се наменети за трговија, угостителство и туризам.

II Кредитите од предната точка ќе се даваат:

1) во областа на трговијата за изградба на продавачки простор — стоковни куќи и современи продавници;

2) во областа на угостителството и туризмот за изградба и проширување на угостителските објекти.

III. Корисници на кредитот за целите од претходната точка можат да бидат:

— стопански организации во трговијата и угостителството и

— политичко-територијалните единици.

IV Кредитите од точка I не можат да бидат повисоки од:

— 60% од претсметковната вредност на објектот за инвестициите наменети за трговија;

— 70% од претсметковната вредност на објектот за инвестициите наменети за угостителството и туризмот.

V Кредитите од претходната точка ќе ги добиваат оние кредитобарачи коишто ќе обезбедат средства за основниот кредит од сопствени извори или од локални фондови, што ќе докажат со поднесување гаранција од соодветната комунална банка од која ќе се види дека истите се обезбедени и тоа:

— 40% од претсметковната вредност на објектот за инвестициите наменети за трговијата;

— 30% од претсметковната вредност на објектот за инвестициите наменети за угостителството и туризмот и да положат гарантен износ од 5% од одобриениот кредит.

VI Најниска годишна интересна норма што може да се понуди е:

— за кредити во трговијата 8%,

— за кредити во угостителството и туризмот 4%.

VII Понудениот рок за враќање на кредитот не може да биде подолг од 20 години за кредити за инвестиции во трговијата и 25 години за кредити за инвестициите во угостителството и туризмот.

VIII Според овој конкурс ќе се даваат и кредити за учество за инвестициите во угостителство и туризмот што ќе се финансираат од средствата на Сојузниот фонд за развој на стопански неразвиените подрачја, но најмногу до 30% од претсметковната вредност на објектот.

Кредитите од претходниот став ќе се одобруваат на сите инвеститори на кои им е одобрен кредит од средствата на Сојузниот фонд за развој на стопански неразвиени подрачја и тоа под истите услови под кои им е одобрен основниот кредит.

IX Барањата за инвестиционен кредит за оваа намена треба да ги содржат следните податоци: целта за која се бара кредит, висината на кредитот, износот на средствата кои кредитобарачот или неговиот гарант (емец) ги обезбедил во трошоците на инвестицијата, интересната норма и рокот на враќањето на кредитот што го нуди кредитобарачот и рокот за почетокот и завршетокот на објектот за кој се бара кредит и денот од кога започнува да тече враќањето на кредитот.

X Барањето за кредит се поднесува во два примерка и се состои од:

1. а) Инвестиционо-техничка документација што се поднесува според основниот Закон за изградба на инвестициони објекти („Сл. лист на ФНРЈ“, бр. 45/61) и решението за донесување на инвестиционата програма. Инвестиционо-техничката документација и решението мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат на органот што ја изработил инвестиционо-техничката документација, а заверена од подносителот на барањето.

б) Инвестиционо-техничката документација се состои од: проект за градежниот дел на објектот, проект за инсталациите: водовод и канализација, парно греење и проветрување, електрично осветление и громобранска инсталација, електро погонска инсталација, спецификација на домашна опрема, согласност за обезбедување со вода и електроенергија, согласност за лоцирање на објектот од надлежните органи.

2) ЗП обрасци — издание на Југословенската инвестициона банка.

3) Решение на основа кое се обезбедени средства за основниот кредит на стопанската организација.

4) Доказ за обезбедување средства за полагање на 5% гарантен износ издаден од кредитобарачот а заверен од банката каде што се водат тие средства. Во доказот треба да е упишано дека банката што го издава зема на себе обврска да ги блокира постојните средства и приливот на новите средства до висината од 5% од кредитот што ќе го даде оваа банка.

5) Потврда за кредитна способност на кредитобарачот издадена од Банката кај која кредитобарачот има жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од поднесувањето на барањето.

б) Гаранција на народниот одбор на општината каде што се наоѓа стопанската организација или гаранција на друга стопанска организација.

7) Оверен препис од регистрацијата на стопанската организација-кредитобарач, со потврда за промените што настанале од регистрацијата до поднесување на барањето. Потврдата не може да биде постара од 60 дена од поднесувањето на барањето.

XI Барањето за инвестиционен кредит и инвестиционо техничката документација со сите прилози се поднесуваат во три примероци во Стопанската банка на НР Македонија — Скопје.

XII Првенство за добивање на кредити по овој конкурс ќе имаат кредитобарачите кои што:

— бараат кредит во понизок процент од процентот предвиден во точ. IV од овој конкурс,

— понудат пократок рок за враќање на кредитот,

— ќе постигнат поголема рентабилност со инвестиционото вложување,

— понудат повисока интересна норма предвидена во точка VII од овој конкурс,

— нудат пократок рок за изградба на објектот,

— имаат најниски трошоци на инвестициите по единица на капацитетот во однос на вкупно потребни средства и во однос на износот на бараниот кредит.

Банката може да го утврди максимумот на вкупното инвестиционо вложување од бараниот кредит по единица на капацитет над кој бараниот кредит не може да се одобри.

XIII Од средствата на кредитот не може да се набавува употребувана опрема.

XIV Корисникот на кредитот е должен, во рокот одреден при склучувањето на договорот за кредит со Банката, да го стави објектот во употреба.

XV Барањата што ќе бидат поднесени во рокот од два месеца по објавувањето на овој конкурс во „Сл. весник на НРМ“ ќе се сметаат како поднесени барања во првиот рок и ќе се разгледуваат и одобруваат по овој конкурс.

XVI Поднесените барања во 1961 година по основ конкурсите XXXVIII и XXXIX („Службен весник на НРМ“ бр. 16/61), доколку одговараат на поставените услови во овој конкурс, заедно со барањата што ќе бидат поднесени во првиот рок на овој конкурс (60 дена од неговото објавување во „Службен весник на НРМ“), ќе се сметаат како поднесени во првиот рок и ќе се разгледуваат и одобруваат по условите на овој конкурс, во рамките на расположивите средства. Барањата поднесени во 1961 година по основ XXXVIII и XXXIX конкурс, треба да бидат усогласени од страна на кредитобарачите според поставените услови во овој конкурс.

XVII Според овој конкурс нема да се примаат барања за кредит под 20,0 мил. динари претсметковна вредност.

XVIII Во сè друго за овој конкурс важат одредбите од Законот за банките и Законот за кредитните и другите банкарски работи („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 10/61) и Одлуката за условите под кои ќе се даваат кредити од Републичкиот инвестиционен фонд наменети за трговија, угостителство и туризам, како и другите постојни прописи.

Бр. 354

26 мај 1962 година

Скопје

СТОПАНСКА БАНКА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател

Генерален директор,
Д. Шекерински, с. р.

на Управниот одбор,
Мориц Романо, с. р.

На основа точка 3 од Одлуката на Извршниот совет за условите под кои ќе се даваат кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд наменети за трговија, угостителство и туризам бр. 926/1 од 23. IV. 1962 година, Одборот за стопанство на Извршниот совет е согласен со III конкурс за давање инвестициони кредити за учество од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во трговијата, угостителството и туризмот во 1962 година.

Бр. 04-1176/2

26 мај 1962 година

Скопје

Претседател

на Одборот за стопанство,

Благој Попов, с. р.

73.

На основа член 35 став 1 од Законот за кредитните и другите банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61 год.) и точка 4 од Одлуката за условите под кои ќе се даваат кредити за учество од Републичкиот инвестиционен фонд наменети за сообраќајот („Службен весник на НРМ“ бр. 15/62) во согласност со Одборот за стопанство на Извршниот совет, Стопанската банка на Народна Република Македонија — Скопје распишува

IV КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СООБРАЌАЈОТ ВО 1962 ГОД.

I Со овој конкурс се одредуваат поблиску условите за давање инвестициони кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за сообраќајот.

Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд наменети за инвестиции во сообраќајот ќе се користат за одобрување кредити за изградба на пумпни станици.

II. Корисници на кредити од претходната точка можат да бидат:

- политичко територијалните единици
- трговските претпријатија за продажба на гориво и
- претпријатијата за патишта.

III. Кредити за изградба на пумпни станици ќе ги дава Стопанската банка на Народна Република Македонија, Скопје, само под услов со бараниот кредит и со другите расположиви средства на корисникот на кредитот, односно гарантот да се обезбедува потполна изградба на пумпната станица за која се бара кредит.

IV. Кредитобарачите се должни во трошоците на инвестицијата да обезбедат минимално учество од 40% од пресметковната вредност на објектот и да положат гарантен износ од 5% од одобриениот кредит.

V. Најниска годишна интересна норма што може да се понуди при поднесување на барањето е 6%.

VI. Понудениот рок за враќање на кредитот не може да биде подолг од 10 години.

VII. Барањето за инвестиционен кредит за оваа намена треба да ги содржи следниве податоци:

- целта за која се бара кредитот,
- висина на кредитот,
- износот на средствата со кои кредитобарачот или неговиот гарант учествува во трошоците на инвестицијата,
- интересната норма и рокот на враќањето на кредитот што ги нуди кредитобарачот,
- рокот за почетокот и рокот за завршетокот на изградбата на објектот и денот од кога почнува да тече враќањето на кредитот.

VIII. Барањето за инвестиционен кредит се поднесува на образците од Југословенската инвестициона банка што можат да се добијат во филијалата — Скопје (ПЗ образци).

IX. Кон барањето за кредит кредитобарачот поднесува:

1. Инвестициона техничка документација изработена врз основа на пазаришните цени во времето на поднесувањето на барањето, која треба да содржи:

а) инвестициона техничка документација изработена според основниот Закон за изградба на инвестиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/61 година) и решението за донесување на инвестиционата програма со назначување на вредноста и капацитетот на објектот. Инвестиционот техничка документација и решението мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат од органот што ја изработил инвестиционот техничка документација, а заверена од подносителот на барањето.

б) инвестиционно-техничката документација и тоа:

- проект за градежниот дел на објектот;
- проект за инсталациите: водовод и канализација, електро осветление и громобранска инсталација и електро погонска инсталација и уреди за дојавување на пожар и презаситеност на испарувањето;

- спецификација на увозна опрема;
- согласност за лоцирање на објектот издаден од надлежните органи.

2. Доказ за обезбедување на средства за полагање на 5% гарантен износ, како и средства за учество во трошоците на инвестицијата. Доказот да биде заверен од страна на банката кај која се водат тие средства со тоа да банката е согласна да изврши блокирање на постојните средства и на приливот на средствата до висината на потребните средства за учество и гарантен износ.

3. Потврда за кредитна способност на кредитобарачот издадена од страна на банката кај која кредитобарачот има текушта односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од поднесувањето на барањето.

4. Оверен препис од решението за регистрација на стопанската организација — кредитобарач.

X Банката може да го услови одобрувањето на кредитот со гаранција на политичко-територијалната единица.

XI Барањето за инвестиционен кредит и инвестиционно-техничката документација со сите прилози се поднесуваат во два (2) примероци до Стопанската банка на Народна Република Македонија — Скопје.

XII Првенство во добивање на кредит по овој конкурс ќе имаат кредитобарачите што:

- обезбедат изградената пумпна станица да се стави во јавна употреба,
- понудат поголемо сопствено учество, пократок рок за враќање на кредитот и повисока интересна норма,
- постигнат поголем степен на користењето на пумпни станици.

XIII Корисникот на кредитот е должен, во рокот одреден при склучување на договорот за кредит со Банката, изградената пумпна станица да ја стави во употреба.

XIV Барањата што ќе бидат поднесени во рок од 2 (два) месеци по објавувањето на овој конкурс во „Службен весник на НРМ“, ќе се сметаат како

поднесени барања во првиот рок и ќе се разгледуваат и одобруваат по овој конкурс.

Барањата поднесени по истекот на првиот рок ќе бидат разгледувани sukcesивно во текот на 1962 година во рамките на расположивите средства за оваа намена.

XV Во сè друго за овој конкурс важат одредбите од Законот за банките и Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/1961 год.) и Одлуката за условите под кои ќе се даваат кредити за инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд наменети за сообраќај, како и другите постојни прописи.

Бр. 355

26 мај 1962 година

Скопје

СТОПАНСКА БАНКА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател
Генерален директор, на Управниот одбор,
Д. Шекерински, с. р. **Мориц Романо, с. р.**

На основа точка 4 од Одлуката на Извршниот совет за условите под кои ќе се даваат кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд наменети за сообраќај бр. 925/1 од 23. IV. 1962 год., Одборот за стопанство на Извршниот совет е согласен со IV конкурс за давање инвестициони кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за сообраќај во 1962 год.

Бр. 04-1176/1

26 мај 1962 година

Скопје

Претседател
на Одборот за стопанство,
Благој Попов, с. р.

Одласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-8484 од 4 мај 1962 година, ја одобри промената на личното име на Митев Јован, роден на 2 септември 1934 година во гр. Кочани, Штипска околија, од татко Ангел и мајка Певка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Димитров Иван**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (159)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-8967 од 22 мај 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Мајсторчев Александар, роден на ден 23-VIII-1923 година во село Ваташа, Титоввелепска околија, од татко Никола и мајка Марија, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Ангел**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (160)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-8971 од 22 мај 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Лековска Еленка, родена на ден 1 јануари 1918 го-

дина во гр. Скопје, од татко Димитрија и мајка Вера, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Иванка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (162)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-5490/1 од 3 април 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Кзмов Илчо, роден на ден 16 јуни 1960 год. во Радовиш, од татко Кзмов Коце и мајка Кзмова, родена Костова Костадинка, така што роденото име во иднина ќе му гласи **Љупчо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (163)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-1722 од 6 април 1962 година, ја одобри промената на роденото име на малолетното дете Сотир Веловски од Битола, родено на ден 13 октомври 1957 година во Битола, од родители: татко Ѓорѓи и мајка Надежда, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Љупчо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (164)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-8910 од 22 мај 1962 година, ја одобри промената на личното име на Димитриев Љубомир, роден на ден 27 јануари 1933 година во с. Сопот, Титоввелешка околија, од татко Димо и мајка Тала, така што во иднина личното име ќе му гласи **Иванов Љубо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (165)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-8968 од 22 мај 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Клашнев Никола, роден на ден 26 ноември 1935 година, во село Миравци, Титоввелешка околија, од татко Ристо и мајка Марија така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Дичевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (161)

КОНКУРСИ

На основа член 33 од Законот за јавните службеници, Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место
РЕФЕРЕНТ по личен доход

У С Л О В И:

Кандидатот да има економски факултет, виша стопанска школа или економско училиште со над 3 години практика во структурата и положен стручен испит.

Молбите со потребните документи по член 31 од Законот за јавните службеници со куќа автобиографија за движењето во службата, да се достават до Народниот одбор на општината Идадија — Скопје — Комисија за службенички работи.

Конкурсот ќе трае до пополнување на работното место. (754)

Во смисла на чл. 178 и 190 од Законот за високото школство во НРМ, Советот на Педагошката академија во Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за наставници по следниве предмети:

1. За еден наставник (професор или предавач) по предметот Руски јазик;
2. За еден наставник (професор или предавач) по предметот Англиски јазик;
3. За еден наставник (професор или предавач) по предметот Француски јазик;
4. За еден наставник (професор или предавач) по предметите Шиптарски јазик и литература;
5. За еден наставник (професор или предавач) по предметот Физика;
6. За еден наставник (професор или предавач) по предметот Моделирање;
7. За еден наставник (професор или предавач) по предметот Сликарски техники;
8. За еден лаборант по предметот Физика.

За местото професор на Педагошката академија кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови: факултетска или рамна на неа спрема, самостојни стручни трудови, здобиено искуство во наставата или во структурата и способност и самостојност во изведувањето на наставата.

За местото предавач на Педагошката академија кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови: факултетска или рамна на неа спрема, да владее со проблемите на својата дисциплина и да има практични искуства и способност за изведување на наставата.

За работното место од реден бр. 8 можат да конкурираат лица со завршено техничко училиште — електро-машински отсек.

Кон пријавите кандидатите треба да приложат: диплома за високо, односно средно образование, биографија, список на објавените стручни трудови или самите трудови, извод од службеничкиот лист и согласност на органот, односно установата во која работи дека може да конкурира. Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Педагошката академија во Скопје до 25 август 1962 година. (755)

СПЕЦИЈАЛНАТА ДЕТСКА БОЛНИЦА ЗА ТБЦ СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за еден лекар на специјализација по фтизиологија

Услови: да ги исполнува сите услови согласно со Правилникот за специјализација на здравствените службеници од I врста. (757)

Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на Кумановска околија

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Градежен инспектор — — — — — 1
2. Шеф на Техничката секција за патишта 1

У С Л О В И:

За работното место под 1 да има завршено градежен факултет, положен стручен испит и најмалку 3 години практика.

За работното место под 2 да има завршено градежен факултет, положен стручен испит и најмалку 3 години практика или средно техничко училиште — градежен отсек, положен стручен испит и најмалку 5 години практика.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на Кумановска околија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Конкурсот за непополнетите места трае до пополнувањето.

Кон молбата обавезно да се приложи и куса биографија. (756)

Советот за просвета на Народниот одбор на општината Петровец — Скопска околија

распишува

РЕДОВЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетите места во основните училишта на подрачјето на Општината Петровец за учебната 1962/63 година

I. Основно училиште село Петровец:

- наставник по историја — географија
- наставник или стручен учител по музичко воспитување

II. Основно училиште Колонија — Идризово:

- наставник или стручен учител по музичко воспитување
- наставник или стручен учител по општо-техничко образование

- наставник или стручен учител по физичко воспитување
- наставник по математика — физика

III. Основно училиште село Миладиновци:

- управител на училиштето
- наставник по македонски јазик
- наставник по француски јазик
- наставник по математика — физика
- наставник по историја
- наставник по биологија
- наставник или стручен учител по музичко воспитување
- наставник или стручен учител по општо-техничко воспитување
- наставник или стручен учител по ликовно воспитување.

У С Л О В И: За работното место управител на Основното училиште во село Миладиновци, завршена ВПШ или учителска школа со положен стручен испит и над 8 години служба.

За сите наставнички места завршена ВПШ, односно звање стручен учител.

За наставниците што ќе конкурираат во Петровец, а сакаат да живеат во Скопје, бесплатни карти не им се обезбедуваат.

Молбите со потребните документи по чл. 31 од ЗЈС се доставуваат до училишните одбори. Некомплетираниите документи не се земаат во обзир.

Кон горните документи кандидатите се должни да достават и податоци за движењето во службата, како и препис од оценките за оценување од последните три години. (819)

СОДРЖИНА

68. Решение за разрешување на досегашните членови на Вишиот дисциплински суд при Извршниот совет и именување на нови членови — — — — — 237
69. Решение за разрешување на досегашните членови на Дисциплинскиот суд при Извршниот совет и именување на нови членови — — — — — 237
70. Упатство за спроведување на Уредбата за мерилата за расподела на приходите за патишта од бензин и плинско масло — 238
71. II конкурс за давање инвестициони кредити за учество од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за потребите на занаетството во 1962 година — — — 238
72. III конкурс за давање инвестициони кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за трговија, угостителство и туризам во 1962 година — — — 239
73. IV конкурс за давање инвестициони кредити од Републичкиот инвестиционен фонд за потребите на сообраќајот во 1962 година 241